

Македонски

# Средства за дезинфекција и раствори за чистење на системи и сонди за ултразвук

**PHILIPS**



# Содржина

<b>1</b>	<b>Прочитајте го прво ова.....</b>	<b>5</b>
	Коментари на клиентите.....	7
	Грижа за корисниците.....	8
	Правила на корисничките информации.....	8
<b>2</b>	<b>Безбедност.....</b>	<b>11</b>
	Предупредувања и опомени.....	11
	Изложеност на глутаралдехид.....	14
<b>3</b>	<b>Средства за дезинфекција и раствори за чистење.....</b>	<b>15</b>
	Средства за дезинфекција и чистење за површини на системот.....	15
	Принципи на AR (автоматизиран репроцесор).....	18
	Упатства за автоматизирани дезинфектори и дезинфектори со чистачи на ТЕЕ-сонди.....	21
	Средства за дезинфекција и раствори за чистење на системите и сондите за ултразвук.....	24
	Компабилност на средството за дезинфекција според името на сондата.....	25
	Сонди наведени според компабилност на средството за дезинфекција.....	31
	Компабилни средства за дезинфекција и раствори за чистење.....	36

Содржина

4535 621 08931\_B/795 \* АВГ. 2021 год.

Philips

# 1 Прочитајте го прво ова

Корисничките информации за вашиот производ Philips ја опишуваат најсеопфатната конфигурација на производот, со максимален број опции и прибор. Некои од описаните функции може да се недостапни во конфигурацијата на вашиот производ.

Сондите се достапни само во земји или региони каде што се одобрени. За информации за вашиот регион, контактирајте со локалниот претставник на Philips.

Во прирачникот се наведени средствата за дезинфекција и растворите за чистење што се компатибилни со системите за ултразвук и сондите на Philips.

Информациите во прирачникот се применливи кај следните системи за ултразвук.

- Серија Affiniti
- Серија ClearVue
- CX30
- CX50
- Серија EPIQ
- HD5
- HD6
- HD7
- Серија HD11
- HD15
- iE33
- iU22
- Lumify
- Sparq
- Xperius (дистрибуирано од Б. Браун)

За информации за системите за ултразвук или сондите од Philips што не се одделно споменати во овој документ, погледнете ја корисничката документација за системот, бидејќи во неа се содржани информации специфично за вашиот систем и сондите.

Секогаш следете ги упатствата на производителот кога користите средства за дезинфекција и раствори за чистење.

Поради големиот број достапни производи за чистење и дезинфирање, невозможно е да се има сеопфатен список. Ако не сте сигури околу соодветноста на определен производ, контактирајте со вашиот претставник на Philips за да добиете помош.

За инструкции за чистење и дезинфекција на системите за ултразвук и на сондите, погледнете *Чистење и грижа за системи за ултразвук и сонди* (достапно со документацијата на системот) или веб-локацијата „Грижа за сондите и системот“:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

За список со сонди поддржани од вашиот систем, видете во *Корисничкото упатство за вашиот систем и Ажурираните кориснички информации* (ако е применливо), каде се содржани информации конкретни за тој систем и тие сонди.

За повеќе информации:

- Во Северна Америка, јавете се на Philips на 800-722-9377.
- Надвор од Северна Америка, контактирајте со локалниот претставник на Philips.
- Посетете ја веб-локацијата „Грижа за сондите и системот“:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

Овој документ или дигитален медиум и информациите што ги содржи се лиценцирани и доверливи информации на Philips и не смеат да се умножуваат, копираат во целост или делумно, да се адаптираат, менуваат, да се откриваат на други или да се распространуваат без претходна писмена дозвола од правниот оддел на Philips. Овој документ или дигитален медиум е наменет за користење или од страна на клиенти, и тие добиваат лиценца за него како дел од нивната набавка за опрема на Philips или за да ги исполнат регулаторните обврски според барањата на FDA (Управа за храна и лекови) според 21 CFR 1020.30 (и секоја негова измена) и други локални регулаторни потреби. Употребата на документот од страна на неовластени лица е строго забранета.

Philips го обезбедува овој документ без гаранција, директна или индиректна, што ги вклучува, меѓу другото, индиректните гаранции за продажба или соодветност за одредена употреба.

Philips се погрижи овој документ да биде точен. Сепак, Philips не презема одговорност за грешки или пропусти и го задржува правото на измени без претходна најава на кој било производ споменат тутка за да ги подобри сигурноста, функционалноста или конструкцијата. Philips може да направи подобрувања или промени на производите или програмите описаны во овој документ во секое време.

Philips ниту на корисникот ниту на кое било друго лице прикажува или гарантира дека намената на овој документ е соодветна или дека тој може да се користи за да се добие одреден резултат. Правото на корисникот да наплати оштетување предизвикано од дефект или небрежност од страна на Philips ќе биде ограничено со износот кој корисникот го плаќа на Philips за да го обезбеди овој документ. Компанијата Philips во никој случај нема да биде одговорна за посебна, колатерална, инцидентна, директна, индиректна или консеквентна штета, загуба, трошоци, тужби, барања или пак за тужби за загубен профит, податоци, награди или трошоци од какви било природа и вид.

Неовластеното копирање на документот, покрај прекршувањето на авторското право, може да ја намали способноста на Philips да обезбеди точни и тековни информации за корисниците.

„Affiniti“, „Affiniti CVx“, „EPIQ“, „EPIQ CVx“, „EPIQ CVxi“ и „xMATRIX“ се заштитени знаци на Koninklijke Philips N.V.

„Xperius“ е трговска марка во заедничка сопственост на Koninklijke Philips N.V. и B. Braun Melsungen AG.

Имињата на производите што не се на Philips може да се заштитни знаци на соодветните сопственици.

## Коментари на клиентите

Ако имате прашања за корисничките информации или откриете грешка во нив, јавете се на Philips на 800-722-9377 во САД или, надвор од САД, на локалниот претставник за грижа за корисниците. Исто така, можете да испратите е-пошта на следната адреса:

techcomm.ultrasound@philips.com

## Грижа за корисниците

Претставници од службата за грижа за корисниците се достапни на светот за да одговараат на прашања и да обезбедуваат одржување и сервис. Контактирајте со локалниот претставник на Philips за помош. Може да контактирате и со следнава канцеларија за да ви предложат претставник од службата за грижа за корисниците или посетете ја оваа веб-локација „Контактирајте со нас“:

[www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd](http://www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd)

Philips Ultrasound, Inc.  
22100 Bothell Everett Hwy  
Bothell, WA 98021-8431  
САД  
800-722-9377

## Правила на корисничките информации

Корисничките информации за производот ги користат следните типографски правила како помош да ги најдете и разберете информациите:

- Сите постапки се нумерирали и сите потпостапки се обележани со букви. Треба да ги извршувате чекорите по дадениот редослед за да се обезбеди успех.
- Подредените листи означуваат општи информации за одредена функција или постапка. Тие не означуваат редоследна постапка.
- Левата страна на системот се наоѓа од вашата лева страна кога стоите пред системот, свртени кон него. Предната страна на системот е најблиската кога работите со него.
- Сондите и слепите сонди се нарекуваат сонди, освен кога е важно да се разликуваат за значењето на текстот.

Информациите што се важни за безбедно и ефикасно користење на производот се појавуваат на секаде низ корисничките информации како што следува:



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Предупредувањата истакнуваат информации што се важни за вашата безбедност, безбедноста на операторот и пациентите.



### ВНИМАНИЕ

Претпазливостите истакнуваат начини на коишто може да го оштетите производот и на тој начин да ја изгубите гаранцијата или сервисниот договор или начини на кои може да изгубите податоци за пациентот или од системот.

### НАПОМЕНА

Белешките ви посочуваат на важни информации што помагаат поефикасно да работите со производот.

Прочитајте го прво ова

Правила на корисничките информации

## 2 Безбедност

Прочитајте ги информациите вклучени во овој дел за да ја гарантирате сигурноста на сите лица кои работат или одржуваат опрема за ултразвук, на сите пациенти кои се дел од прегледите, како и за да се уверите во квалитетот на системот и сите негови додатоци.

### Предупредувања и опомени

За максимална сигурност кога ги користите средствата за чистење и дезинфекција, почитувајте ги следниве предупредувања и опомени:



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

**Сите средства за дезинфекција не се ефикасни против сите типови контаминација.**  
Уверете се дека типот на средство за дезинфекција е соодветен за конкретниот систем или сонда, како и дека јачината на растворот и времетраењето на контакт се соодветни за клиничката употреба.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Средствата за дезинфекција се препорачуваат поради нивната хемиска компатибилност со материјалите на производот, а не поради нивната биолошка ефикасност. За биолошка ефикасност на средството за дезинфекција, видете ги насоките и препораките од производителот на средството, Управата за храна и лекови на САД и од Центрите за контрола на болести на САД.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако се користи претходно подготвен раствор, проверете го рокот на траење на растворот.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Потребното ниво на дезинфекција за уред зависи од типот на ткивото со кое ќе дојде во контакт за време на користењето и од типот на употребената сонда. Уверете се дека типот на средството за дезинфекција е соодветен за типот на сондата и за нејзината примена. За повеќе информации за нивоата на потребна дезинфекција, видете во *Грижа и чистење на системите и сондите за ултразвук*. Видете ги и упатствата на етикетата на средството за дезинфекција и препораките од Здружението на професионалци за контрола на инфекции, Управата за храна и лекови на САД и официјалните изјави на AIUM: „Guidelines for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel“ и Центарот за контрола на болести на САД.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Следете ги препораките на производителот на средството за чистење или дезинфекција.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Секогаш користете заштитни очила и ракавици при чистење, дезинфекција или стерилизација на која било опрема.



### ВНИМАНИЕ

Користење средства за дезинфекција што не се препорачани, користење погрешна јачина на растворот или потопување на сондата подлабоко или подолго од препорачаното може да го оштети или да ја смени бојата на сондата и да ја поништи неговата гаранција.



### ВНИМАНИЕ

Употребата на изопропил алкохол (алкохол за чистење), денатуриран етил алкохол и производи на база на алкохол на сите сонди е ограничена. На сондите со USB приклучоци, единствените делови што може да се чистат и дезинфицираат со алкохол се кукиштето и објективот (акустичен прозорец). На сондите кои не се за трансезофагијална ехокардиографија (TEE), единствените делови што може да се чистат и дезинфицираат со алкохол се кукиштето на приклучокот и на сондата и објективот. На сондите за трансезофагијална ехокардиографија (TEE), единствените делови што може да се чистат и дезинфицираат со алкохол се кукиштата со приклучоци и со контроли. Погрижете се растворот да содржи 91% изопропил алкохол или помалку, или 85% денатуриран етил алкохол или помалку. Не чистете другите делови на сондата со алкохол (вклучувајќи ги каблите, USB приклучоците или заштитите од превиткување) бидејќи може да се оштетат тие делови од сондата. Таквото оштетување не е покриено со гаранцијата или со вашиот сервисен договор.



### ВНИМАНИЕ

Некои од производите за чистење и дезинфекција може да резултираат со обезбојување доколку целосно не е отстрането преостанатото средство за дезинфекција и гел пред наредна употреба. Секогаш целосно отстранувајте го гелот пред употреба на средства за чистење и дезинфекција. Доколку е потребно, може да се употреби 70% изопропил алкохол каде што е компатилен за да се отстранат остатоци врз компонентите на системот. Доколку е потребно, може да се употребат раствори со 91% изопропил алкохол или помалку или раствори со 85% денатуриран етил алкохол или помалку, каде што е компатибилно за да се отстранат остатоци врз некои компоненти на сондата.



### ВНИМАНИЕ

Не нанесувајте лепливи слоеви, како Tegaderm, на леката од сондата. Нанесувањето такви слоеви може да ја оштети леката.



### ВНИМАНИЕ

Не користете средство за чистење стакло, спреј Dispatch или производи што содржат белило или алкохол за да ги чистите мониторските екрани. Повторената употреба на такви средства или производи за чистење може да ја оштети површината на мониторот. Веднаш избришете ги одобрните средства за дезинфекција или чистење за да спречите таложење на остатоци. Користете средства наменети исклучиво за чистење LCD или OLED-екранни.



### ВНИМАНИЕ

Не користете средство за чистење стакло, спреј или производи што содржат белило или алкохол кога ги чистите екраните на допир. Повторената употреба на такви средства или производи за чистење може да ја оштети површината на еcranот на допир. Веднаш избришете ги одобрните средства за дезинфекција или чистење за да спречите таложење на остатоци.

## Изложеност на глутаралдехид

Управата за безбедност и здравје на работното место на САД (OSHA) издаде пропис што се однесува на нивоата на прифатлива изложеност на глутаралдехид во работната средина. Philips не продава средства за дезинфекција врз база на глутаралдехид заедно со своите производи.

За да се намали присуството на глутаралдехидни пареи во воздухот, внимавајте да користите покриен или проветрен сад за накиснување. Таквите системи се достапни на пазарот. Најновите информации за производите за дезинфекција и за сондите на Philips може да се најдат на веб-локацијата „Грижа за сондите и системот“ на Philips:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

## 3 Средства за дезинфекција и раствори за чистење

Следниве теми ги наведуваат средствата за дезинфекција и растворите за чистење што се компатибилни со системот за ултразвук и сондите на Philips.

### Средства за дезинфекција и чистење за површини на системот

#### Системи Lumify

Ваша одговорност е точно да го исчистите и дезинфекцирате апаратот во согласност со упатствата од производителот на апаратот и со правилата за чистење и дезинфекцирање на медицински апарати во Вашата институција.

За информации околу чистењето на компонентите на Philips Lumify, погледнете ја вашата корисничка документација за Lumify.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако паметниот мобилен уред компатибilen со Lumify се контаминира интерно со телесни течности што содржат патогени, веднаш мора да го известите сервисот на Philips. Компонентите во уредот не може да се дезинфекцираат. Во тој случај, уредот мора да се фрли како материјал со биолошка опасност, во согласност со локалните или федералните закони.

### Сите системи освен Lumify

Компабилноста на средствата за дезинфекција и чистење варира во зависност од предметот на кој се користат. Производите во следнава табела се компатибилни со овие површини на системот:

- Главни кабли, кабли и електроди на ECG
- Надворешни пластични и обоени површини на системот и количката
- Контролна табла на системот
- Екрани на монитор и екрани на допир
- Организатори на кабли со штипки за лесно организирање

Раствори за чистење на сите површини	Раствори за чистење за екрани на монитор и екрани на допир	Средства за дезинфекција на системските површини и екраните на допир
Благ раствор на сапун <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Благ раствор на сапун<sup>1</sup></li> <li>• Средства за чистење наменети за ЛЦД или ОЛЕД</li> <li>• Прочистена вода</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% изопропил алкохол (IPA) (неодобрено за екрани на допир)</li> <li>• Opti-Cide3 (на база на QUAT/IPA)</li> <li>• Oxivir Tb (средства на база на забрзан хидроген пероксид)</li> <li>• Спрей или марамчиња Protex (компабилно само со системи од сериите Affiniti, EPIQ и Xperius)</li> <li>• Sani-Cloth HB (на база на QUAT)</li> <li>• Sani-Cloth Plus (на база на QUAT/IPA)</li> <li>• PI-Spray II (на база на QUAT)</li> </ul>

1. Благите раствори на сапун не содржат груби состојки и не ја иритираат кожата. Не треба да содржат парфем, масла или алкохоли. Не е одобрена употребата на средства за дезинфекција на длани.



#### ВНИМАНИЕ

Не користете абразивни средства за чистење или ацетон, МЕК, разредувач за боја или други силни растворувачи на системот, периферните уреди или сондите.



#### ВНИМАНИЕ

Не користете Sani-Cloth AF3 или Super Sani-Cloth за дезинфирање на системот.



#### ВНИМАНИЕ

Не истурајте и не прскајте течност по работите, портите или штекерите за сонди на системот.



#### ВНИМАНИЕ

Користете крпа од микрофибер за мониторските екрани и екраните на допир; не користете хартиени бришачи.



#### ВНИМАНИЕ

Не користете средство за чистење стакло, спреј Dispatch или производи што содржат белило или алкохол за да ги чистите мониторските екрани. Повторената употреба на такви средства или производи за чистење може да ја оштети површината на мониторот. Веднаш избришете ги одобрените средства за дезинфекција или чистење за да спречите таложење на остатоци. Користете средства наменети исклучиво за чистење LCD или OLED-екрани.



### ВНИМАНИЕ

Не користете средство за чистење стакло, спреј или производи што содржат белило или алкохол кога ги чистите екраните на допир. Повторената употреба на такви средства или производи за чистење може да ја оштети површината на еcranот на допир. Веднаш избришете ги одобрните средства за дезинфекција или чистење за да спречите таложење на остатоци.



### ВНИМАНИЕ

Системските површини и сондите се отпорни на гелот за ултразвук, на алкохол и на средства за дезинфекција, но ако ги користите овие супстанци, мора веднаш да ги избришете за да се спречи трајни оштетување.

За инструкции за чистење и дезинфекција на системите за ултразвук и на сондите, погледнете *Чистење и грижа за системи за ултразвук и сонди* или веб-локацијата „Грижа за сондите и системот“:

[www.philips.com/transducercare](http://www.philips.com/transducercare)

4535 621 08931\_B/795 \* АВГ. 2021 год.

## Принципи на AR (автоматизиран репроцесор)

Само некои сонди се компатибилни со уред за дезинфекција со автоматизиран репроцесор (AR), а AR може да се користи само со конкретни раствори или услови на процесирање.

Сондите на Philips може да се репроцесираат во AR ако се исполнети следниве критериуми:

- Сите употребени хемикалии и услови на процесирање треба да бидат компатибилни со конкретниот модел на сонда од Philips што се репроцесира и треба да бидат употребени во условите што ги препорачува производителот на AR.
- Температурата за време на репроцесирањето не смее да надмине 56 °C (133 °F).

Philips

- Приклучокот на сондата треба да биде изолиран од растворот за чистење или дезинфирање за време на репроцесирањето, освен кога се користи системот STERRAD 100S. Со тоа се ограничува ризикот за прскање врз раката или приклучокот.

Следниве се AR кои ги исполнуваат условите за репроцесирање на конкретни не-TEE сонди на Philips. Овие AR се или конкретно дизајнирани за репроцесирање на TEE-сонди или обезбедуваат приклучоци коишто поддржуваат конкретно репроцесирање на сонда.

## НАПОМЕНА

Освен тие AR наведени во следната табела, ако AR ги исполнува критериумите во претходната листа, одобрено е за употреба.

### Примери: AR компатибилни со Не-TEE-сонди на Philips

Производител	Земја на потекло	Модел	Тип на сонда	Компактибилни средства за дезинфекција или методи	Услови на процесирање
Производи за напредна стерилизација	US	STERRAD 100S	L10-4lap	Хидроген пероксид	50 °C (122 °F)
CIVCO Medical Solutions	US	Astra VR	Ендокавитарни <sup>1</sup>	Cidex OPA, Revital-Ox, RESET, MetriCide OPA Plus	32 °C (89,6 °F)

Производител	Земја на потекло	Модел	Тип на сонда	Компактилни средства за дезинфекција или методи	Услови на процесирање
		Astra VR Ultra	Ендокавитарни <sup>1</sup>	Cidex OPA, Revital-Ox RESET, MetriCide OPA Plus	32 °C (89,6 °F)
Germitec	FR	Antigermix S1	Повеќекратни <sup>2</sup>	UV-C	Амбиентална температура
		Hypernova Chronos	Повеќекратни <sup>2</sup>	UV-C	Амбиентална температура
Medivators	US	ADVANTAGE PLUS (со прибор за поврзување сонда за ултразвук по избор)	Повеќекратни <sup>3</sup>	RAPICIDE PA за една употреба	30 °C (86 °F)
Nanosonics	AU	trophon EPR trophon2	Повеќекратни <sup>4</sup>	Хидроген пероксид	56 °C (133 °F)

- За компактилни трансвагинални и трансректални сонди, погледнете за Astra VR или Astra VR Ultra во „Компактилни средства за дезинфекција и раствори за чистење“ на страница 36 и потоа употребете го бројот од колоната за компактилност за да се упатите кон соодветната листа во „Сонди наведени според компактилност на средството за дезинфекција“ на страница 31.
- За компактилни сонди, погледнете за Antigermix S1 или Hypernova Chronos во „Компактилни средства за дезинфекција и раствори за чистење“ на страница 36 и потоа употребете го бројот од колоната за компактилност за да се упатите кон соодветната листа во „Сонди наведени според компактилност на средството за дезинфекција“ на страница 31.

3. За компатибилни сонди, погледнете за Advantage Plus (со нездолжителен прибор за поврзување сонда за ултразвук) во „[Компактибилни средства за дезинфекција и раствори за чистење](#)“ на страница 36 и потоа употребете го бројот од колоната за компактибилност за да се упатите кон соодветната листа во „[Сонди наведени според компактибилност на средството за дезинфекција](#)“ на страница 31.
4. За компактибилни сонди, погледнете за trophon EPR и trophon2 во „[Компактибилни средства за дезинфекција и раствори за чистење](#)“ на страница 36 и потоа употребете го бројот од колоната за компактибилност за да се упатите кон соодветната листа во „[Сонди наведени според компактибилност на средството за дезинфекција](#)“ на страница 31.

## Упатства за автоматизирани дезинфектори и дезинфектори со чистачи на ТЕЕ-сонди

Само одредени сонди се компактибилни со автоматизиран дезинфектор на ТЕЕ-сонда или автоматизиран дезинфектор со чистач на ТЕЕ-сонда, а автоматизираниот уред може да користи само конкретни раствори.

Можете да ги репроцесирате ТЕЕ-сондите на Philips во автоматизиран дезинфектор на ТЕЕ-сонда или автоматизиран дезинфектор со чистач на ТЕЕ-сонда ако се исполнети следните критериуми:

- Сите употребени хемикалии и услови на процесирање треба да бидат компактибилни со конкретниот модел на ТЕЕ-сонда од Philips што се репроцесира и треба да бидат употребени во условите што ги препорачува производителот на репроцесорот.
- Температурата за време на репроцесирањето не смее да надмине 45 °C (113 °F).
- Рачката и приклучокот на ТЕЕ-сондата треба да бидат изолирани од растворот за чистење или дезинфекцирање за време на репроцесирањето, а со нив и држачите на кои се крепи рачката и заптивните механизми. Со тоа се ограничува ризикот за прскање врз рачката или приклучокот.

- Забрането е да се употребуваат заштитни бариери или уреди наменети за изолација на рачката и приклучокот со кои сондата целосно би била потопена или изложена на средството за дезинфекција за време на употребата на репроцесорот.
- Не може да се користат методи на сушење со загревање.

Следнава табела нуди примери на репроцесори кои ги исполнуваат условите за репроцесирање на TEE-сонди на Philips. Овие репроцесори се или конкретно дизајнирани за репроцесирање на TEE-сонди или обезбедуваат приклучоци коишто го поддржуваат тоа.

### НАПОМЕНА

Освен репроцесорите наведени во следната табела, одобрени за употреба се другите автоматизирани дезинфектори на TEE-сонди или автоматизирани дезинфектори со чистачи на TEE-сонди, кои ја имаат ознаката FDA или CE со што се означува дека може слободно да се користат со TEE-сонди и дека сите критериуми се исполнети.

### Примери: Репроцесори компатибилни со TEE-сонди на Philips

Производител	Земја на потекло	Модел	Тип на сонда	Компактибилни средства за дезинфекција или методи	Услови на процесирање
CIVCO Medical Solutions	US	Astra TEE	TEE	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox RESET	40 °C (104 °F)
		Astra TEE Ultra	TEE	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox RESET	40 °C (104 °F)
CS Medical	US	TD-100 Reprocessor	TEE	TD-5 HLD, TD-8 HLD	38 °C до 40 °C (100,4 °F до 104 °F)
		TD-200 Reprocessor	TEE	TD-12 HLD	38 °C (100,4 °F)
		TEEClean Reprocessor	TEE	TD-5 HLD, TD-8 HLD, TEEZyme Cleaner	38 °C до 40 °C (100,4 °F до 104 °F)
Germitec	FR	Antigermix E1	TEE	UV-C	Амбиентална температура
Medivators	US	ADVANTAGE PLUS (со прибор за поврзување TEE/TOE сонда по избор)	TEE	RAPICIDE PA за една употреба	30 °C (86 °F)

Производител	Земја на потекло	Модел	Тип на сонда	Компабилни средства за дезинфекција или методи	Услови на процесирање
		DSD-201 (со прибор за премостување по избор)	TEE	RAPICIDE Glut, RAPICIDE PA, RAPICIDE OPA/28	30 °C (86 °F)
		DSD EDGE (со прибор за премостување по избор)	TEE	RAPICIDE PA за една употреба	30 °C (86 °F)
Soluscope	FR	Serie TEE	TEE	Soluscope P/ Soluscope A, Proxy P/Proxy A	40 °C (104 °F)

За инструкции за чистење и дезинфекција на ТЕЕ-сондите со автоматизирани дезинфектори за ТЕЕ-сонда или автоматизирани дезинфектори со чистач за ТЕЕ-сонди, погледнете во *Грижа и чистење на системите и сондите за ултразвук*.

## Средства за дезинфекција и раствори за чистење на системите и сондите за ултразвук

Во овој дел се вклучени три табели кои дозволуваат да најдете средства за дезинфекција и раствори за чистење кои се достапни за вашите сонди.

- „Компабилност на средството за дезинфекција според името на сондата“ на страница 25: Ги наведува сондите во алфанимерички редослед, со референци за компабилноста на средствата за дезинфекција и средствата за чистење. Најдете ја

сондата во колоната Transducer Name (Име на сонда), а потоа видете ја референцата во колоната Compatibility (Компабилност) за соодветната колона Compatibility на „Компабилни средства за дезинфекција и раствори за чистење“ на страница 36.

- „[Сонди наведени според компатибилност на средството за дезинфекција на страница 31](#): Ги организира сондите според соодветната колона Compatibility (Компабилност) на „Компабилни средства за дезинфекција и раствори за чистење“ на страница 36. Користете ја табелата за, на брз начин, да разберете кои сонди соодветствуваат на нумерираните колони Compatibility (Компабилност).
- „[Компабилни средства за дезинфекција и раствори за чистење](#)“ на страница 36: Наведува раствори за дезинфекција и чистење кои се компабилни со сондите Philips. Нумерираните колони Compatibility (Компабилност) ја посочуваат компабилноста на средствата за дезинфекција и чистење со соодветните сонди. Употребете која било од двете табели за сонди за да определите која колона Компабилност се применува за вашата сонда.

## Компабилност на средството за дезинфекција според името на сондата

Во оваа табела се наведени сондите во алфанимерички редослед, со референци за компабилноста на средствата за дезинфекција и средствата за чистење. Најдете ја сондата (и системот ако е назначен) во колоната Transducer Name (Име на сонда), а потоа видете во колоната Compatibility (Компабилност) за да ја најдете соодветната соодветната колона Compatibility на „[Компабилни средства за дезинфекција и раствори за чистење](#)“ на страница 36. Ако не е назначен систем, тогаш сите верзии на сондата ја користат истата колона Компабилност.

За список со сондите кои ги поддржува системот, погледнете во *Корисничкото упатство од системот и Ажурираните кориснички информации*, ако е применливо.

### Референци за компатибилност според името на сондата

Име на сондата (име на системот)	Колона Компактибилност
1,9 MHz CW Pencil	3
1,9 MHz TCD	3
3D6-2	1
3D8-4	1
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	1
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)	2
5,0 MHz CW Pencil	3
7,5 MHz Endo	1
BP10-5ec	2
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	1
C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)	2
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	1
C5-2 (ClearVue)	2
C5-2 (Lumify, Xperius)	8
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	1
C6-2 Compact (Affiniti)	2
C6-3	1
C8-4v	1 или 2 <sup>†</sup>
C8-5	1
C8-5 Compact (CX30, CX50)	1
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)	2

Име на сондата (име на системот)	Колона Компатибилност
C9-2	2
C9-3io	7
C9-3v	2
C9-4	1
C9-4ec	1
C9-4v	2
C9-4v Compact	2
C9-5ec	1
C10-3v	2
C10-4ec	2
D2cwc	3
D2tcd	3
D5cwc	3
eL18-4	2
eL18-4 EMT	2
L8-4	1
L9-3	1
L10-4lap	6
L11-3	1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)	2
L12-3ERGO	2

Име на сондата (име на системот)	Колона Компатибилност
L12-4 (ClearVue)	2
L12-4 (Lumify, Xperius)	8
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	1
L12-4 Compact (Affiniti)	2
L12-5 38 mm	1
L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq)	1
L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ)	2
L12-5 50 mm	1
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22)	1 или 2 <sup>‡</sup>
L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)	2
L17-5	1
L18-5	2
mC7-2	2
mC12-3	2
OMNI III TEE	5
S3-1	1
S4-1 (iU22)	1
S4-1 (ClearVue)	2
S4-1 (Lumify)	8
S4-2	1
S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)	1
S4-2 Compact (Affiniti)	2

Име на сондата (име на системот)	Колона Компатибилност
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)	1
S5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
S5-2	1
S6-2mpt	5
S7-2t	5
S7-3t	4
S8	1
S8-3	1
S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)	1
S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
S8-3t	4
S9-2	2
S12	1
S12-4	1
S12-4 Compact (CX50)	1
S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
TCD (транскранијален доплер)	3
V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)	1
V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)	2
V9-2	2
V8-4	1
VL13-5	1

Име на сондата (име на системот)	Колона Компатибилност
VL13-5 Compact	2
X3-1	1
X5-1 (iE33)	1
X5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
X5-1c	2
X6-1	2
X7-2 (iE33, iU22)	1
X7-2 (EPIQ)	2
X7-2t	5
X8-2t	5
XL14-3	2

## Фусноти

†

Користете ја колоната Компабилност 2 за моделите C8-4v со следниве броеви на делови:

- Број на дел 45356117292x, каде што x е 3 или поголем
- Број на дел 45356128750x, каде што x е 2 или поголем
- Број на дел 45356131895x, каде што x е 1 или поголем
- Број на дел 45356149748x, каде што x е 1 или поголем
- Број на дел 45356149749x, каде што x е 1 или поголем
- Број на дел 45356168452x каде што x е 1 или поголем

Користете ја колоната Компабилност 1 за моделите C8-4v со други броеви на делови.

За да го најдете бројот на дел, погледнете внатре во кукиштето на приклучокот.

‡

Користете ја колоната Компабилност 2 за моделите L15-7io со следниве броеви на делови:

- Број на дел 45356140781x, каде што x е 1 или поголем
- Број на дел 45356141827x, каде што x е 1 или поголем

Користете ја колоната Компабилност 1 за моделите L15-7io со други броеви на делови.

За да го најдете бројот на дел, погледнете внатре во кукиштето на приклучокот.

## Сонди наведени според компатибилност на средството за дезинфекција

Оваа табела ги организира сондите според соодветната колона Compatiblity (Компабилност) на „[Компабилни средства за дезинфекција и раствори за чистење](#)“ на страница 36. Боите на заглавјата на колоните соодветствуваат со бојата на колоната Компабилност. Ако не е назначен систем, тогаш сите верзии на сондата ја користат истата колона Компабилност.

За список со сондите кои ги поддржува системот, погледнете во *Корисничкото упатство од системот и Ажурираните кориснички информации*, ако е применливо.

**Сонди наведени според компатибилност на средството за дезинфекција**

Сонди (имиња на системи) опфатени во колоната Компактибилност 1

3D6-2	L12-5 50 mm
3D8-4	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) <sup>2</sup>
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	L17-5
7,5 MHz Endo	S3-1
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	S4-1 (iU22)
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	S4-2
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)
C6-3	S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)
C8-4v <sup>1</sup>	S5-2
C8-5	S8
C8-5 Compact (CX30, CX50)	S8-3
C9-4	S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)
C9-4ec	S12
C9-5ec	S12-4
L8-4	S12-4 Compact (CX50)
L9-3	V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)
L11-3	V8-4
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	VL13-5
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	X3-1

L12-5 38 mm	X5-1 (iE33)
L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq)	X7-2 (iE33, iU22)
Сонди (имиња на системи) опфатени во колоната Компабилност 2	
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)	L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)
BP10-5ec	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) <sup>2</sup>
C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)	L18-5
C5-2 (ClearVue)	mC7-2
C6-2 Compact (Affiniti)	mC12-3
C8-4v <sup>1</sup>	S4-1 (ClearVue)
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)	S4-2 Compact (Affiniti)
C9-2	S5-1 (Affiniti, EPIQ)
C9-3v	S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)
C9-4v	S9-2
C9-4v Compact	S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)
C10-3v	V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)
C10-4ec	V9-2
eL18-4	VL13-5 Compact
eL18-4 EMT	X5-1 (Affiniti, EPIQ)
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)	X5-1c
L12-3ERGO	X6-1
L12-4 (ClearVue)	X7-2 (EPIQ)
L12-4 Compact (Affiniti)	XL14-3

L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ)

Сонди опфатени во колоната Компабилност 3

1,9 MHz CW Pencil

1,9 MHz TCD

5,0 MHz CW Pencil

D2cwc

D2tcd

D5cwc

TCD (транскранијален доплер)

Сонди опфатени во колоната Компабилност 4

S7-3t

S8-3t

Сонди опфатени во колоната Компабилност 5

OMNI III TEE

S6-2mpt

S7-2t

X7-2t

X8-2t

Сонди опфатени во колоната Компабилност 6

L10-4lap

Сонди опфатени во колоната Компабилност 7

C9-3io

Сонди опфатени во колоната Компабилност 8

---

C5-2 (Lumify, Xperius)

---

L12-4 (Lumify, Xperius)

---

S4-1 (Lumify)

---

## Фусноти

1 Користете ја колоната Компабилност 2 за моделите C8-4v со следниве броеви на делови:

- Број на дел 45356117292x, каде што x е 3 или поголем
- Број на дел 45356128750x, каде што x е 2 или поголем
- Број на дел 45356131895x, каде што x е 1 или поголем
- Број на дел 45356149748x, каде што x е 1 или поголем
- Број на дел 45356149749x, каде што x е 1 или поголем
- Број на дел 45356168452x каде што x е 1 или поголем

Користете ја колоната Компабилност 1 за моделите C8-4v со други броеви на делови.

За да го најдете бројот на дел, погледнете внатре во кукиштето на приклучокот.

2 Користете ја колоната Компабилност 2 за моделите L15-7io со следниве броеви на делови:

- Број на дел 45356140781x, каде што x е 1 или поголем
- Број на дел 45356141827x, каде што x е 1 или поголем

Користете ја колоната Компабилност 1 за моделите L15-7io со други броеви на делови.

За да го најдете бројот на дел, погледнете внатре во кукиштето на приклучокот.

## Компатибилни средства за дезинфекција и раствори за чистење

Следната табела ги наведува средствата за дезинфекција и растворите за чистење компатибилни со сондите достапни за системите за ултразвук на Philips. Употребете ги табелите во „[Сонди наведени според компатибилност на средството за дезинфекција](#)“ на страница 31 или „[Компатибилност на средството за дезинфекција според името на сондата](#)“ на страница 25 за да ја најдете својата сонда и нејзината соодветна колона Compatibility (Компатибилност).



### ВНИМАНИЕ

Употребата на изопропил алкохол (алкохол за чистење), денатуриран етил алкохол и производи на база на алкохол на сите сонди е ограничена. На сондите со USB приклучоци, единствените делови што може да се чистат и дезинфекцираат со алкохол се кукиштето и објективот (акустичен прозорец). На сондите кои не се за трансезофагијална ехокардиографија (TEE), единствените делови што може да се чистат и дезинфекцираат со алкохол се кукиштето на приклучокот и на сондата и објективот. На сондите за трансезофагијална ехокардиографија (TEE), единствените делови што може да се чистат и дезинфекцираат со алкохол се кукиштата со приклучоци и со контроли. Погрижете се растворот да содржи 91% изопропил алкохол или помалку, или 85% денатуриран етил алкохол или помалку. Не чистете другите делови на сондата со алкохол (вклучувајќи ги каблите, USB приклучоците или заштитите од превиткување) бидејќи може да се оштетат тие делови од сондата. Таквото оштетување не е покриено со гаранцијата или со вашиот сервисен договор.

Врз основа на тестирањето на компатибилноста на материјалите, профилот за користење на производите и активните состојки, Philips ги има одобрено следниве типови средства за дезинфекција од *ниско ниво и средно ниво* за општа употреба, кои се користат како спреј или марамчиња за бришење на површината (што доаѓаат во контакт со кожата), како и за трансвагинални или трансректални сонди, во согласност со ограничувањата за компатибилноста во табелата со средства за дезинфекција.



## ВНИМАНИЕ

**Следните работи немаат добиено генерично одобрување за употреба со трансезофагијални или лапараскопски сонди од страна на Philips.**


- На база на натриум хипохлорид (на пример, 10% домашен раствор од белило со активен натриум хипохлорид, приближно 0,6%)
- На база на кватернерен амониум (QUAT) (на пример, производи кои содржат п-алкил хбензил амониум хлориден раствор каде x може да биде органска функционална група, на пример етил и метил, и така натаму; концентрацијата при употреба треба да биде помала од 0,8% вкупно за сите наведени QUAT-ови)
- Акцелериран на база на хидроген пероксид (максимум 0,5% хидроген пероксид)
- На база на алкохол или алкохол плус QUAT (содржината на алкохол во производот не смее да надмине 91% за изопропил алкохол или 85% за денатуриран етил алкохол)
- Производи кои не се конкретно наведени во табелата за компатибилност, но се со слични активни состојки, како што е назначено во списоков, и кои се рекламираат за медицинска употреба

Секогаш следете ги упатствата на производителот кога користите средства за дезинфекција и раствори за чистење.

Поради големиот број достапни производи за чистење и дезинфекцирање, невозможно е да се има сеопфатен список. Ако не сте сигурни околу соодветноста на определен производ, контактирајте со вашиот претставник на Philips за да добиете помош.

**Табеларна легенда на средства за дезинфекција и раствори за чистење**


Земја или регион на потекло	Тип на средства за дезинфекција	Компатибилност
AU = Австралија	CL = Средство за чистење	C = Одобрено за употреба на кабелот и приклучокот (никогаш немојте да потопувате или натопувате приклучок); наведени се исклучоците каде што не е одобрено за приклучокот
CA = Канада	HLD = Средство за дезинфекција од високо ниво	
DE = Германија	ILD = Средство за дезинфекција од средно ниво	
ES = Шпанија	LLD = Средство за дезинфекција од ниско ниво	H = Одобрено за користење на раката и кукиштето на раката
EU = Европа	S = Средство за стерилизација	N = Не е одобрено за користење
FR = Франција		T = Одобрено за користење на сондата
JP = Јапонија		
UK = Обединето Кралство		
US = Соединети Американски Држави		



Делови за Non-TEE сонди

1 C (кабел и приклучок)


2 T (сонда)



Стерилизирање на сонди Non-TEE (со USB-поврзување)

1 С (кабел и приклучок)

2 Т (сонда)



Делови за TEE сонди

1 С (кабел, приклучок и олабавувач на напрегање)

2 Н ( ракча и механизам за управување)

3 Т (сонда и флексибилен отвор)

## НАПОМЕНА

Употребете ги табелите во „Сонди наведени според компатибилност на средството за дезинфекција“ на страница 31 или „Компактибилност на средството за дезинфекција според името на сондата“ на страница 25 за да ја најдете својата сонда и нејзината соодветна колона Compatibility (Компактибилност).

## Компактибилност на средствата за дезинфекција и растворите за чистење

Раствор/ систем	Земја или регион на употреба	Квалификувана состојка	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекција	Колони Компактибилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Марамчиња Accel (сите типови)	CA	Пребришување	Хидроген пероксид	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Ацецид	JP	Киснење <sup>1</sup>	Пероцетна киселина	HLD, S	N	N	N	N	T	N	N	N
Advantage Plus (co прибор за поврзување TEE/TOE сонда за ултразвук по избор)	US	AR	Пероцетна киселина	HLD	N	N	N	T <sup>7</sup>	T <sup>7</sup>	N	N	N

Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификувана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекција	Колони Компабилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Advantage Plus (ко прибор за поврзување сонда за ултразвук по избор)	US	AR	Пероцетна киселина	HLD	N	T <sup>6,C<sup>8</sup></sup>	N	N	N	N	T <sup>6,C<sup>8</sup></sup>	N
Aidal Plus	AU	Киснење <sup>1</sup>	Глутаралдехид	HLD, S	T,C <sup>8</sup>	T,C <sup>8</sup>	N	T	T	T	T,C <sup>8</sup>	T
Alkaspray	FR	Прскање/ Пребришување	Алкохол, алкиламин	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Anios Clean Excel D	FR	Прскање/ Пребришување/ Киснење <sup>1</sup>	QUAT, хлорхексидин глуконат, сурфактант	CL	T,C	T,C	T	T	T	T	T,C	T,C
Aniosept Activ	FR	Киснење <sup>1</sup>	Пероцетна киселина	HLD, S	N	T,C <sup>8</sup>	N	N	T	T	T,C <sup>8</sup>	T
ANIOXY DM	FR	Киснење <sup>1</sup>	Пероцетна киселина	HLD, S	N	T,C <sup>8</sup>	N	N	T	T	T,C <sup>8</sup>	T
Аниоксид 1000	FR	Киснење <sup>1</sup>	Пероцетна киселина	HLD	N	T,C <sup>8</sup>	N	N	T	T	T,C <sup>8</sup>	T
Антигермикс E1	FR	Систем E1	UV-C	HLD	N	N	N	T,C <sup>8</sup> , H <sup>5</sup>	T,C <sup>8</sup> , H <sup>5</sup>	N	N	N
Antigermix S1	FR	Систем S1	UV-C	HLD	T, C <sup>2,8</sup>	T, C <sup>2,8</sup>	N	N	N	N	T,C <sup>8</sup>	T,C



Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификувана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекција	Колони Компабилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Марамчиња Clinell Sporicidal	UK	Пребришување	Пероцетна киселина, сурфактант	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Универзални марамчиња за дезинфекција Clinell	UK	Прскање/ Пребришување	QUAT, бигуанид	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Хлорокс гермицидно средство за чистење со белење за употреба во здравството	US	Прскање/ Пребришување	Натриум хипохлорит	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Хлорокс средства за чистење и дезинфекцира ње со хидроген пероксид за употреба во здравството	US	Прскање/ Пребришување	Хидроген пероксид	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Комби- инструменти- N	DE	Киснење <sup>1</sup>	Комбинација од глутаралдехид и формацетал	HLD	T,C <sup>8</sup>	T,C <sup>8</sup>	N	N	T	T	T,C <sup>8</sup>	T



















Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификувана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекција	Колони Компабилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
STERRAD 100S	US	AR	Хидроген пероксид	S	N	N	N	N	N	T <sup>6</sup> ,C, H	N	N
Super Sani-Cloth	US	Пребришување	Алкохол, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
TD-5	US	TD-100 Reprocessor, TEEClean Reprocessor	Глутаралдехид	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-8	US	TD-100 Reprocessor, TEEClean Reprocessor	Орто- фталалдехид	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-12	US	TD-200 Reprocessor	Пероцетна киселина	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TEEZyme	US	TEEClean Reprocessor	Ензими, сурфактант	CL	N	N	N	T,C,H	T,C,H	N	N	N
TEEZyme сунѓер	US	Средство за претчистење	Ензими, сурфактант	CL	N	N	N	T,C,H	T,C,H	N	N	N
TEEZymeMC	US	Средство за претчистење	Ензими, сурфактант	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Tristel Duo	UK	Пена/бришење	Хлор диоксид	HLD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	T,C
Tristel Fuse за Stella	UK	Stella System	Хлор диоксид	HLD	T,C <sup>8</sup>	T,C <sup>8</sup>	N	T	T	T	T,C <sup>8</sup>	T

Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификувана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекција	Колони Компабилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Tristel Multi-Shot	UK	Киснење <sup>1</sup>	Хлор диоксид	HLD	T,C <sup>8</sup>	T,C <sup>8</sup>	N	T	T	T	T,C <sup>8</sup>	T
Марамчиња Tristel Sporicidal	UK	Пребришување	Хлор диоксид	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Tristel Trio Wipes / Tristel Trio Trace	UK	Пребришување за претчистење, спорцицидно пребришување, пребришување за испирање	Ензими, сурфактант, хлор диоксид	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T
trophon2	AU	trophon2 Reprocessor	Хидроген пероксид	HLD	T,C <sup>8</sup>	T,C <sup>8</sup>	N	N	N	N	T,C <sup>8</sup>	T,C
тrophon придржни марамчиња за чистење	AU	Пребришување	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
trophon EPR	AU	trophon EPR Reprocessor	Хидроген пероксид	HLD	T,C <sup>8</sup>	T,C <sup>8</sup>	N	N	N	N	T,C <sup>8</sup>	N
Vaposeptol	FR	Прскање/ Пребришување	Алкохол, бигванид	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Virox 5 RTU	CA	Пребришување	Хидроген пероксид	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wavicide -01	US	Киснење <sup>1</sup>	Глутаралдехид	HLD, S	T,C <sup>8</sup>	T,C <sup>8</sup>	N	T	T	T	T,C <sup>8</sup>	T

4535 621 08931\_B/795 \* АВГ. 2021 год.

Philips

Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификувана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфекција	Колони Компабилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Wip'Anios Excel	FR	Пребришување	QUAT, бигуанид, сурфактант	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wip'Anios Premium	FR	Пребришување	QUAT, бигуанид, сурфактант	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

1. Никогаш немојте да потопувате и киснете приклучок. Овие производи може да се користат во автоматизирани репроцесори (AR) согласно постапките во документот *Грижа и чистење на системите за ултразвук и на сондите*.
2. Antigermix S1 и Hypernova Chronos не се одобрени за 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2, VL13-5 или VL13-5 Compact.
3. Oxygepon-I и Revital-Ox RESET може да предизвикаат мала промена на бојата во флексибилниот отвор на сондите S7-3t и S8-3t. Оваа промена на бојата нема влијание на сигурноста или работата на уредот.
4. Благите раствори на сапун не содржат груби состојки и не ја иритираат кожата. Не треба да содржат парфем, масла или алкохоли. Не е одобрена употребата на средства за дезинфекција на дланки.
5. Antigermix E1 може да ги обезбои пластичните делови од трансезофагијалните сонди.
6. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран репроцесор, погледнете „[Принципи на AR \(автоматизиран репроцесор\)](#)“ на страница 18.
7. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран репроцесор, погледнете „[Упатства за автоматизирани дезинфектори и дезинфектори со чистачи на TEE-сонди](#)“ на страница 21.
8. Одобрени само за кабли; не е одобрено за приклучоци.
9. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран репроцесор (трансвагинални и трансректални сонди само), погледнете „[Принципи на AR \(автоматизиран репроцесор\)](#)“ на страница 18.

Средства за дезинфекција и раствори за чистење на  
системите и сондите за ултразвук

Средства за дезинфекција и раствори за чистење

Philips

4535 621 08931\_B/795 \* АВГ. 2021 год.



[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)



Philips Ultrasound, Inc.  
22100 Bothell Everett Hwy  
Bothell, WA 98021-8431  
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.  
Veenpluis 6  
5684 PC Best  
The Netherlands

CE 2797



© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Сите права се задржани. Репродукцијата или преносот во целост или делумно во кој и да е облик и со кои и да е средства, електронски, механички или други, е забрането без претходна писмена дозвола на сопственикот на авторското право.

Објавено во САД  
4535 621 08931\_B/795 \* АВГ. 2021 год.. - mk-MK